



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 2 ноември 1945

БЕОГРАД

БРОЈ 85

ГОД. I

Цената на овој број е 6. — дин. — Претплата за второто полугодие 1945 год. дин. 350. — Редакцијата: Бранкова бр. 20. — Телефон 28-838

812.

На основание чл. 2 на Одлуката од 30 ноември 1943 година за Врховното законодателно и извршно претставително тело на Југославија како времен орган на врховната народна власт во Југославија и на основание Резолуцијата од 10 август 1945 година за промена називот Антифашистко веќе на народното ослободување на Југославија во Привремена народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија, а на предлог на Министерот за финансии, Претседателството на Привремената народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија донесуе

ЗАКОН ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА

Член 1

Сите претпријатија задолжни на јавно полагање сметки и други претпријатија задолжни на водење пословни книги се должни по прописите на овој Закон да ги валоризираат сите свои инвестиции, како што се: непокретности, мајчини и мајински постројенија, урегјај од секоја врста, алати, жив и мртов инвентар, концесии, патенти, лиценце и слични права.

Член 2

1) Предвојните инвестиции од чл. 1 на овој Закон и фондовите кои служат за амортизација на овие инвестиции се валоризуат од старите југословенски динари во динари ДФЈ ал пари.

2) Валоризацијата на овие инвестиции односно фондови се врши према книжното состојание на ден 18 април 1941 година. Ако книжните вредности на овие инвестиции односно фондови се пресметани во текот на окупацијата во окупатиска валута, имаат пред валоризацијата да се вратат во стари југословенски динари по курсот по кој биле пресметани од старите југословенски динари во окупатиска валута.

3) От колку во време од 18 април 1941 година до денот на стапување на снага на овој Закон на фондовите кои служат за амортизација на овие инвестиции се дотирали амортизациони квоти, има малу-валоризованиот износ на овие фондови со состојанието на ден 18 април 1941 година да се поголеми за амортизациони квоти кои отпаѓајат на овие инвестиции за споменатото време, сотова да се овие квоти пресметаат на основание валоризованите вредности на овие инвестиции во истиот постоток во кој овие инвестиции биле амортизирани.

4) Во колку по овие инвестиции се вршени амортизацији во време од 18 април 1941 година до денот на стапување на снага на овој Закон со непосреден смален книжни износ, валоризованиот износ се смалуе за соодветни постоток на амортизацијата.

Член 3

1) Инвестициите од чл. 1 на овој Закон кои се книжни после 18 април 1941 година се валоризујат во динари ДФЈ во овие износи кои би одговарале на нивната вредност во стари југословенски динари во време од 1 јануари до 18 април 1941 година.

2) Во колку се вршени амортизации на овие инвестиции, валоризованиот износ на инвестициите се смалуе за соодветни постоток на амортизацијата ако амортизацијата е извршена со непосредно смалување на книжниот износ; ако, меѓутим, амортизацијата е извршена преку дотирање на амортизациониот фонд, овој фонд има да се увеличи за амортизации кои отпаѓајат на овие инвестиции, сотова да овие квоти се пресметајат на основание валоризованите вредности на овие инвестиции во истиот постоток во кој овие инвестиции биле амортизуени.

3) Предлог за валоризација по прописите на овој член поднесуе на земското Министерство за финансии претпријатието кое е сопственик на односите инвестиции, давајки притоа потребни образложуења и докази. Одлуката за износот во кој овие инвестиции се валоризујат доноси земскиот Министер за финансии по сослушуењето на Комисијата за валоризација, која има да се образуе при секое земско Министерство за финансии.

Член 4

1) От колку поедино претпријатие, пошто во врска со замена на окупатиските пари овие делови на неговиот имот се пресметани во динари ДФЈ по односите прописи, би доспејало според билансот во положај да е пасивно, додека реална вредност на неговите предвојни инвестиции во време од 1 јануари до 18 април 1941 година била поголема од износот добиен со валоризација по чл. 2 на овој Закон, това претпријатието може да поднесе на земското Министерство на финансии предлог, давајки потребни образложуења и докази да се такви негови инвестиции валоризујат до износ на нивната реална вредност во тоа време. Одлука за износот во кој овие инвестиции се валоризујат доноси земскиот Министер за финансии по сослушуење Комисијата за валоризација при земското Министерство за финансии.

2) Осигурително претпријатие кое во премијска причува има инвестиции чија реална вредност во време од 1 јануари до 18 април 1941 година била поголема од износот добиен со валоризација по чл. 2 на овој Закон, должно е таков случај да пријави на сојузното министерство за финансии, давајки притоа сите потребни податци. Одлука за износ во кој овие инвестиции се валоризујат доноси сојузниот Министер за финансии по сослушуење Комисијата за валоризација при сојузното Министерство за финансии.

3) Сојузниот Министер за финансии може и без пријава на осигурителното претпријатие да донесе одлука за валоризација на такви инвестиции до износ на нивните реални вредности во споменатото време а по сослушуење Комисијата за валоризација при сојузното Министерство за финансии.

Член 5

1) Износите на валоризуваните инвестиции од од чл. 1 на овој Закон, изразени во динари ДФЈ, не смејат да бидат поголеми од износот на сегашната реална вредност на овие инвестиции, во колку оние останале неупотребиви или помалку употребиви по-

ради оштетуења настанали со војни операции од секоја ерста или поради измена на економските услови.

2) Постапка за утврдување смалената вредност на инвестициите по предниот став од овој член во се е еднаква на постапката од чл. 3 ст. 3) односно од чл. 4 ст. 2) на овој Закон.

Член 6

1) Вишковите кои ќе се појават при спроведувањето валоризацијата имаат да се употребат првенствено за покривање работните губитци и сите мањкови кои ќе се покажат во билансот пошто во врска со замена на окупациските пари сите делови на имотот се пресметани во динари ДФЈ по односните прописи. Евентуални вишок преку овоа има да се употреби на увеличување основната главница на претпријатието од чл. 1 на овој Закон до нејниот номинален износ на ден 18 април 1941 година, па потоа, кај претпријатијата задолжни на јавно полагање сметка и на увеличување резервните фондови на овие претпријатија до нивниот номинален износ на истиот ден.

2) Оваа увеличувања главница не подлежуе на плаќање такса, а износите на вишковите употребени за увеличување главницата и фондовите по предниот став на овој член не се оданочујат.

Член 7

1) Исклучително од чл. 6 на овој Закон, вишковите кои ќе се појават при спроведување валоризација на инвестициите од чл. 1 на овој Закон кај осигурителните претпријатија имаат, воколку се составни дел на премијска причува, да се употребат исклучиво на увеличување математичките резерви образувени до 18 април 1941 година и резерви за исплата настаналите а неликвидираните штети по осигурувањата на живот заклучени до 18 април 1941 година. Износи на вишковите употребени на овоа увеличување несе оданочујат.

2) Поблиски одредби за извршување прописите на овој член ќе издаде сојузниот Министер за финансии.

Член 8

1) Валоризација по прописите на овој Закон има да се изврши најдоцна до 31 декември 1945 година.

2) Отколку валоризацијата се врши по чл. 3 или чл. 4 на овој Закон, сојузниот Министер за финансии може да одреди и подолг рок.

Член 9

1) За прекршување односно неизвршување прописите на овој Закон ќе се казнуе парично до износот кој не може да прејде висината на вредноста на инвестициите на претпријатието.

2) Казните ги изречуе оноа Министерство на финансии кое е надлежно за примена прописите за чие прекршување односно неизвршување се казнуе.

3) Износите на наплатените парични казни се внесујат во фонд за обнова на земјата и помоќ на пострадалите краишта.

Член 10

Задолжно толкување и напатствија за извршување прописите на овој Закон дава сојузниот Министер за финансии.

Член 11

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

27 октомври 1945 година

Београд

Претседателство

на Привремената народна скупштина
на Демократска Федеративна Југославија

Секретар,

Омер Глухић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

813.

На основание членот 2 на Одлуката од 30 ноември 1943 година за Врховното законодателно и извршно представително тело на Југославија како времен орган на врховната народна власт во Југославија и на основание Резолуцијата од 10 август 1945 година за промена називот Антифашистско векје на народното ослободување на Југославија во привремена народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија, а на предлог на Министерот за народното ослободување на Југославија во Привремената народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија донесе

ЗАКОН

ЗА УРЕДУВАЊЕ СУДЕВИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ВРХОВНИОТ СУД НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1) Општи наредувања

Член 1

Со законот за спроведување социјалното осигурување на подручје на Демократска Федеративна Југославија оснуените судови на социјалното осигурување и Врховниот суд на социјалното осигурување се специјални судови во смисал чл. 1 став 2 на Законот за уредување народните судови.

Член 2

Тие судови се исклучиво надлежни за судење за сакањата на осигураниците и нивните правно овластени сродници против носителот на социјалното осигурување, кои извират од односите на осигурувањето.

Споровите за постојување сродство решава редовниот народен суд.

II) Судови на социјално осигурување

Член 3

Судовите на социјално осигурување судат во споровите од социјално осигурување (чл. 2) во првиот степен.

Они судат во векје од Претседател односно заменик на претседателот и два присудители.

Судењето е јавно. Судот може да ја исклучи јавноста кога това сакаат обзирите на јавниот ред и поредок.

Член 4

Судовите на социјално осигурување ќе се образдуваат при Окружните судови на чии подручја се навогајат седишта на филијалите на Земските заведенија за социјално осигурување.

Претседателот и заменикот на претседателот на судот за социјално осигурување ги назначува на три години Министерот за правосудне на федералната единица односно Претседателството на Народната скупштина на Војводина од редовите на изборните судии на дотичниот Окружни суд водејќи притоа сметка за стручно-правната спрема на судијата.

На судијата на кого престануе редовна служба при Окружниот суд пред истечување на тој рок престануе и должноста во Судот за социјално осигурување.

Претседателот на Окружниот суд може на претседателот на Судот за социјално осигурување да повери и редовни судски работи на Окружниот суд, ако това неговата запосленост во Судот за социјално осигурување допушта.

Член 5

Присудителите ги повикуе на судење Претседателот на Судот за социјално осигурување од редовите на присудителите на Окружниот суд по унапред востановениот ред и това по можност од редовите на осигураниците.

Член 6

Административните работи на Судот за социјално осигурување врши административниот персонал на Окружниот суд под надзор на Претседателот на Судот за социјално осигурување.

Судевите на социјално осигурување имаат свои посебни деловодни протоколи, регистри и печати.

III) Врховни суд на социјално осигурување

Член 7

Врховниот суд на социјалното осигурување решава за споровите од социјалното осигурување (чл. 3) по повод жалби на странките, како и по повод на надзорните жалби на јавниот обвинител на федералните единици односно аутономната покраина Војводина против правноснажните осуди и другите одлуки на Судот за социјално осигурување. Врховниот суд на социјално осигурување може со својата одлука првостепената осуда односно одлука да потврди, укине или преиначи.

На Врховниот суд припаѓа право на надзор над работата над сите судови за социјално осигурување.

Член 8

Надзорните жалби на Јавниот обвинител на Демократска Федеративна Југославија против осудите и другите одлуки на Врховниот суд за социјално осигурување решава Врховниот суд на Демократска Федеративна Југославија на своето опште заседание.

Член 9

Врховниот суд за социјално осигурување се состои од Претседател и најмалку пет судии. Спречениот Претседател го заменуе во неговите должности судија кого за тоа ќе го одреди Претседателот. Врховниот суд за социјално осигурување има осем тоа потребен број секретари и потребен административен персонал.

Бројот на судиите и секретарите како и на административниот персонал го одредуе Министерот за правосудие на Демократска Федеративна Југославија.

Член 10

Претседателот и судиите на Врховниот суд за социјално осигурување ги избирае Привремената народна скупштина на пет години. Она може и пред истечување на тој рок да ги опозове ако за тоа постојат законски разлози.

Може да биде избрано секое лице кое има бирачко право, но при изборот треба да се води сметка за потребната правностручна спрема на кандидатот.

Секретарите и административниот персонал ги именуе Министерот за правосудие на Демократска Федеративна Југославија.

Секретарите мораат да имат свршен правни факултет.

Член 11

Врховниот суд на социјалното осигурување суди во векје од претседател, односно негов заменик и двојца судии.

Правилник за внатрешно работење на Врховниот суд за социјално осигурување пропишуе Претседателот уз одобрување на Министерот за правосудие на Демократска Федеративна Југославија.

IV) Трошкови на постапката

Член 12

Трошковите на судската постапка на судовите за социјално осигурување ги сноси носителот на со-

цијалното осигурување со исклучение во случај ако Судот најде да трошковите настанале со обесна постапка на тужителот.

Трошковите настанале со суделување од вештачи повикани на нарочно сакање на тужителот како и правозаступнички трошкови на тужителот сноси секој пат странката која спорот е изгубила.

Трошковите настанале со суделување од вештачи повикани на нарочно сакање на носителот за социјално осигурување како и трошковите кои ќе настанат од заступување носителот на социјалното осигурување ги сноси секој пат носителот на социјалното осигурување.

V) Прелазни и завршни наредуења

Член 13

До превземање пензискиот фонд на работниците на државните соопштителни институции (чл. 117 Правилникот за работниците на државни соопштителни институции од 24 јуни 1939 година) по Средишното заведение за социјално осигурување ќе решава по тужбите од чл. 149 став 3 на споменатиот Правилник Врховниот суд на социјалното осигурување.

Член 14

Во федералните единици, во кои уште несе основани филијали на Земското заведение за социјално осигурување, ќе се образуе Суд на социјалното осигурување во седиштето на Земското заведение со надлежност за цело подручје на Земското заведение.

Член 15

Се овластуе Министерот за правосудие на Демократска Федеративна Југославија, да во споразум со Министерот за социјална политика на Демократска Федеративна Југославија со Уредба да пропише прописи за постапка пред судовите на социјалното осигурување како и да дава потребни напатствија во врска со спроведувањето на овој Закон.

Член 16

Сите поднески кај судовите за социјално осигурување се ослободени од такси.

Член 17

Судевите по овој Закон имаат да се образуют најдалеку во рок од 30 дена по неговото стапување на снага.

Член 18

Со денот на објава на овој Закон престанујат да важат сите правни прописи кои се во противност со одредбите на овој Закон.

Член 19

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

26 октомври 1945 година
Београд

Претседателство

на Привремената народна скупштина
на Демократска Федеративна Југославија

Секретар,
Омер Глухић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

814.

На основание членот 2 на Одлуката од 30 ноември 1943 година за Врховното законодателно и извршно претставително тело на Југославија како времен орган на врховната народна власт во Југославија и на основание Резолуцијата од 10 август 1945 година за промена називот Антифашисткото веќе на народното ослободување на Југославија во Привремена народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија, а на предлог на Министерот за социјална политика, Претседателството на Привремената народна скупштина на Демократска Федеративна Југославија донесуе

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИЧКИТЕ ПОВЕРЕНИЦИ ОД 23 ЈУЛИ 1945 ГОДИНА

Член 1

Член 1 на Законот за работничките повереници од 23 јули 1945 година се мењава и гласи:

„Во сите приватни, задржни и државни претпријатија, надлештва, институции и организации, во кои е запослено најмалку пет работници, намештеници и службеници, се избираат повереници на работниците, намештениците и службениците (работнички повереници)“.

Член 2

Став 1 на чл. 3 се мењава и гласи:

„Задача на работничките повереници е:

а) да работат на заштита социјалните, економските и културните интереси на работниците, намештениците и службениците;

б) да помогнуваат во унапредување работата и работната дисциплина во претпријатијата, надлештвата и институциите;

в) да вршат контрола на производството и извршување планот во претпријатијата исклучејќи ги војните претпријатија, односно частните претпријатија или делови на частните претпријатија кои работат исклучително за војска;

г) да помогнуваат на надлежните власти во контрола на извршување законите, уредбите и наредбите на власта“.

Точка 5 став 2 на истиот член се мењава и гласи:

„5) да на управите на претпријатија даваат свое мислење за примање и отпуштање работници и намештеници и да водат евиденција за несретни случаи во претпријатијата и за тоа редовно известуваат надлежната власт“.

Член 3

Членот 12 се брише, а членот 13 постануе член 12 и гласи:

„За постапка по кривичните дела од чл. 11 на овој Закон се надлежни околиските судеви“.

Член 4

Членовите 14, 15, 16 и 17 постануваат членови 13, 14, 15 и 16.

Член 5

Овој Закон влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

26 октомври 1945 година
Београд

Претседателство

на Привремената народна скупштина
на Демократска Федеративна Југославија

Секретар,
Омер Глухић, с. р.

Претседател,
др. И. Рибар, с. р.

815.

На основание чл. 5 Одлуке на Антифашисткото веќе на народног ослободуења Југославије о уведуењу еднообразното рачуноводство бр. 130 од 1 февруара 1945 година Стопанскиот совет донаша

УРЕДБА

ЗА ПРЕЈДУЕЊЕ ДРЖАВНОТО РЕВИЗИОНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОСТАВ НА СТОПАНСКИОТ СОВЕТ НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА

Член 1

Државното ревизионо заведение на Демократска Федеративна Југославија при сојузното Министерство за трговија и снабдување прејдуе во состав на Стопанскиот совет на сојузната влада.

Член 2

Уредбата за основување Државното ревизионо заведение Каб. бр. 544 од 27 јуни 1945 година остануе и понатака во сила со тоа, да сите права и овластуења кои според таја Уредба припаѓале на сојузното Министерство за трговија и снабдување прејдуат на Стопанскиот совет.

Член 3

Сите кредити на Државното ревизионо заведение за текјуќата буџетска година, како и оние кои ќе бидат одобрени за наредната буџетска година, се преносуат на буџетот на Стопанскиот совет.

Член 4

Оваа Уредба влегуе во сила кога ќе биде обнародована во „Службениот лист“.

Бр. 1523

29 октомври 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,
Анрија Хебранг, с. р.

816.

На основание чл. 6 Законот за демобилизација најмладите годишта и други партии постари годишта на обвезници, хранители и сите жени од Југословенската армија и морнарица од 26 октомври 1945 година пропишуам

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗВРШУЕЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА НАЈМЛАДИТЕ ГОДИШТА И ДРУГИ ПАРТИИ ПОСТАРИ ГОДИШТА НА ОБВЕЗНИЦИ, ХРАНИТЕЛИ И СИТЕ ЖЕНИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА АРМИЈА И МОРНАРИЦА

Член 1

Решенијата за демобилизација офицери, по чл. 1 точка Б (под 3) на Законот ќе ги донесуат:

Штабовите на армиите и на нив рамни штабови и команди за лица на чин поручник и понизок; за лица на положај агјутант на батаљон и понизок и за лица на положај војни чиновник III и IV група.

Министерството за народна одбрана (Персоналното одделение) за сите лица на чин капетан и поручник, воен чиновник на I и II група и за лица на положај командант на батаљон и повисок.

За демобилизација на секој офицер да се поднесе извештај на Министерството за народна одбрана (Персонално одделение) со потребни прилози (Картон на основни податци).

Член 2

По чл. 2 точка а) на Законот ќе доносуат решенија за задржување специјалисти во оружана сила штабовите на армиите, Воздухопловството и Морнарицата, командите на родовите на војската, командата на позадината на Министерството за народна одбрана, штабот на Гардиската бригада, а за Министерството на народна одбрана и институциите непосредно потчинети на истото, Персоналното одделение на Министерството за народна одбрана.

Решенијата за задржување специјалисти во Југословенската оружана сила кои биле во Југословенската армија и морнарица 2 години и повеќе, а кои треба сходно на чл. 2 точка а) да се преведат во работници, односно чиновници со соодветна плата, може да ги донесе само Персоналното одделение на Министерството за народна одбрана на основание образложените предлози на штабовите на армиите и на нив рамни команди.

Специјалисти на кои е признаено својство на хранител по чл. 2 на Законот за демобилизација од 19 јули 1945 година не можат да бидат задржани на војна служба, исклучително ако оние сакаат да останат во Југословенската армија и морнарица со припадност, кои ќе им се определат според доделената должност, а во колку има за ова буџетски можности. Решенија по оваа може да доносе само Персоналното одделение на Министерството за народна одбрана на основание образложените предлози на штабовите на армиите или на нив рамни штабови.

Член 3

Лица кои по Законот имаат право на демобилизација, а сакаат да останат во Југословенската армија и морнарица сходно на чл. 2 под б) на Законот ќе се постапи по чл. 2 на Правилникот за извршување Законот за демобилизација Мб.бр. 9100 од 4 август 1945 година („Службен лист“ бр. 57 од 7 август 1945 година).

Член 4

При извршување демобилизацијата имаат да се во поглед на превоз, исхрана, опрема, парични припадности, останало материјално обезбедување и издавање уверења во се да се применуат одредбите на чл. 9—19 (заклучно) на Правилникот за извршување Законот за демобилизација Мб.бр. 9100 од 4 август 1945 година, „Службен лист“ бр. 57 од 7 август 1945 година со оваа дополнувања:

1) Обвезниците кои треба да бидат демобилисани, а болни се, не се отпуштаат се додека не се излекуат, со тоа да после прележаните болести, во цел на опоравување, можат да се задржат во нивната единица уште 14 дена, после рокот предвиден за нивната демобилизација, ако тоа сакаат.

2) Транспортувањето на демобилисаните обвезници со железница има да се врши во загранични вагони, кои мораат да бидат дезинфектовани. Каде год е тоа возможно демобилисаните треба да се транспортуваат со посебни војни композиции, а кај помали транспорти во засебни вагони.

3) На станиците за исхрана, предвидени во чл. 10 на поменатиот Правилник, за транспорти кои пројдуваат има да биде припремено топло јадење и топли пијачки.

Освен тоа на овакви станици да се организуат амбуланти за укажување лекарска помоќ со еден лекар и потребен број болничари со носила и најпотребни лекови.

Член 5

Штабовите на армиите, Воздухопловството, Морнарицата, командите на родовите на војската, позadinата и Гардиската бригада, ќе достават на земските власти до 15 ноември 1945 година, податци за бројот на демобилисаните, кои ќе се вратат во дотичната федерална единица, кои бараат материјал за изработување и поправување уништените домови,

заем за изработување или поправување уништените домови или оние кои бараат работа, по врстите на работата за кои одговарат по квалификацијата.

Образецот за доставување овие бројни стања ќе го пропише Министерството за народна одбрана со посебно наредување.

Штабовите и командите од првиот став ќе издадат наредување за отпуштање оние кои бараат работа дури по примањето извештајот на земските власти, да е работата на демобилисаниот вистински обезбедена, а ако оние сами сакаат и пред то што им биде работата обезбедена.

Член 6

Одредбите на чл. 4 на Законот важат и за лица отпуштени од Југословенската армија во време од 1 мај 1945 година до објавувањето Законот, воколку до сега не им се регулирани материјалните припадности по Законот за демобилизација од 19 јули 1945 година и воколку несе исклучени со точ. г) чл. 4 на Законот за демобилизација од 19 јули 1945 година.

Овакви лица ќе ги поднесат своите молби најдалеку до 31 декември 1945 година на мобилизационските оддели во седиштата на административните окрузи во кои сега живеат. Своите молби ќе ги објаснат со следните податци:

а) Датумот на стапувањето во НОВ, ПОЈ или Југословенска армија или морнарица.

б) Штабот, командата, единицата односно институцијата од која е отпуштен (чета, батаљон, бригада, дивизија, армија воколку овие податци им се познати).

в) Датумот и разлогот на отпуштањето.

г) Кој чин имал при отпуштањето од Југословенската армија или морнарица.

д) Каков положај заземал при отпуштањето од Југословенската армија односно морнарица.

г) Во каква служба во граѓанството, односно на каква работа дотичното лице се најдуе сега и од кога.

е) Точна адреса на молителот: име (фамилијарно, татково родено и родено), место, улица и број, околина, округ, федерална единица.

На оваа молба дотичните лица ќе приложат преписи на сите документи, оверени од страна на надлежните месни народни одбори, во кои ги докажуваат податците под а), б), в), г) и д). Воколку не би можеле да ги прибават овие документи од единици во кои служиле, тога ќе наведат два лица кои се најдуат во Југословенската армија и морнарица, од кои едно мора да биде раководител-офицер, кој ќе може да потврди за нивните наводи. За овие сведоци да се наведе во која единица и во кое место сега служат.

Мобилизационските оддели ќе ги проучат овие молби, па ако несе потполни ќе ги вратат на молителот поради надополнување.

Исправните молби ќе се достават непосредно на штабот на армија на чија територија се најдуат, кој ќе постапи овака:

1) Да проучи податците и документите поднесени во молбата. Ако тие документи несе достатчни, молителот наведува сведоци кои треба да ја потврдат истинитоста на неговите наводи, ќе ги достави тие молби на единицата во која дотичните сведоци се најдуваат, кои ќе дадат писмена изјава да ли се податците на молителот вистинити или не.

2) Ако биде утврдено да се овие податци на молителот вистинити штабот на армијата ќе донесе решение, која сума пари по чл. 4 на Законот за демобилизација од 19 јули 1945 година на дотичниот му припаѓа ако е борец, подофицер или офицер на чин поручник или понизок, војни чиновник на III или IV група или ако бил на положај агјутант на батаљон или понизок. По тоа ќе наведе, да изврши исплатување благајната на оној штаб, команда, единица или институција, која е најблиска на местото на живеење на дотичното лице, како и да тој штаб, ко-

манда, единица или институција издаде Уверење по чл. 19 на Правилникот за извршување Законот за демобилизација Мб. бр. 9100 од 4 август 1945 година. Исплатуењето и издавањето уверења има да се изврши на дотичното лице лично или на лице кое за това сѐ ќе го овласти, во која цел штабот, командата, единицата или институцијата, која треба да врши исплатување ќе го повика преку надлежниот војно-територијалниот орган.

Член 7

Штабовите на армиите ќе ги достават молбите поднесени по чл. 6 на овој Правилник, на оние лица кои имаат чин капетан и повисок, воен чиновник на II и I група, како и оние лица кои имале за време службата во Југословенската армија и морнарица положај командант на баталјон и повисок, на Персоналното одделение на Министерството за народна одбрана која ќе донесе соодветно решение и постапи во духот на чл. 6 точка 1 и 2 на овој Правилник.

Член 8

На лицата по последниот став чл. 4 на Законот не следуе храна, облекло и обукја по чл. 3 на Законот за демобилизација од 19 јули 1945 година.

Член 9

Молби за признавање хранителна погодност во смисла чл. 2 на Законот за демобилизација од 19 јули 1945 година можат и понатака да се поднесуваат придржуејќи се при това на чл. 3, 4, 4а), 5, 6, 7 и 8 на Правилникот за извршување Законот за демобилизација Мб. бр. 9100 од 4 август 1945 година („Службен лист“ бр. 57 од 7 август 1945 година). Рок за поднесување овие молби на командите на војните подручја, односно на одделот на град Београд и Загреб е 1 февруари 1946 година. После тој датум молбите веќе не ќе се земаат во постапка.

Мб. бр. 15100

1 ноември 1945 година

Београд

Министер за народна одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

817.

На основание Законот за изменување и дополнување „Законот за демобилизација постарите годишта на обвезници, жени и хранители во Југословенската армија и морнарица“ од 26 октомври 1945 година и на основание членот 9 на Законот за демобилизација постарите годишта на обвезници, жени и хранители во Југословенска армија и морнарица од 19 јули 1945 година пропишувам

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУЕЊА НА ПРАВИЛНИКОТ

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА ПОСТАРИТЕ ГОДИШТА НА ОБВЕЗНИЦИ, ЖЕНИ И ХРАНИТЕЛИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКА АРМИЈА И МОРНАРИЦА МБ. БР. 9100 ОД 4 АВГУСТ 1945 ГОДИНА („СЛУЖБЕН ЛИСТ“ БР. 57 ОД 7 АВГУСТ 1945 ГОДИНА)

1) После чл. 4 на Правилникот да се додаде нов член „4а“ кој да гласи:

„4а“

Неспособните задругари и членови на фамилија по чл. 2 (последен став) на Законот ги прегледува и цени супер-ревизиската комисија на Командата на војното подручје. Позивот на лекарски преглед на овакви неспособни задругари и членови на фамилија ќе вршат на основании податците во поднесената молба, надлежните команди на војното подручје.

По предлогот на овакви задругари односно членови на фамилија, супер-ревизиската комисија издава уверење за прегледот. Во овао уверење мораат да бидат изнесени сите поважни анамнестички податци со целата дијагноза и мнението на комисијата за способноста за работа и привредување, на прегледаниот задругар, односно членот на фамилијата. Овао уверење се приложува на молбата за признавање на обвезникот хранилачката погодност.

За град Београд и Загреб ќе се оформи супер-ревизиска комисија кај мобилизациските оддели на град Београд и Загреб.

Како неспособни задругари и членови на фамилијата се сметаат и правидни (трудни) жени, породици и дојилци, што треба да утврдат означените комисији придржуејќи се одредбите на Прилогот уз времен Правилник за оценување способноста за војна служба (Забелешка на страната 51).

2) Во чл. 6 на Правилникот, став трети, место зборот „1 октомври 1945 година“ да се стави „1 февруари 1946 година“.

3) Член 12 да се замени со нов, кој да гласи:

„Член 12“

За извршување исплатуењето по чл. 4 на Законот командирите на чети или на нив рамни и повисоки раководители имаат да направат посебни списоци за офицери, посебни за подофицери, посебни за борци со овие рубрики: редни број; чин; фамилијарно име, татково родено и родено; на кој положај при надлежности е примал во армијата односно морнарицата (само кај офицери); ден, месец и година кога влегол во НОВ, ПОЈ и ЈА; сумата која му следува по чл. 4 на Законот; обустава на сметката на данок; нето сума за исплатување; за белешка и потпис на примателот. Овие списоци да се пополнат и това: за борци и подофицери на основание податците од единични списоци (книга на евиденцијата на подофицери и борци), а за офицерите на основание решението за демобилизација надлежните штабови, команди, единици и институции во кои мора да е назначен и последниот положај на лицето кое се демобилизува, како и да ли се дотичното лице демобилизува на барање на државните институции поради стапување на служба во државниот апарат.

Така сочинети списоци и оверени од претпоставените раководители, ќе ги оверат други претпоставени раководители и ќе ги достават на штабот на дивизијата или на него рамен или повисок штаб, кој ќе донесе решение за исплатување и изврши исплатуењето.

4) Чл. 14 да се замени со нов кој да гласи:

„Член 14“

Кај применувањето на член 4 на Законот да се придржува на оваа толкување:

а) за офицери да се сметаат сите оние лица кои се на офицерски функции т. е. кои се поставени на со формација предвидени офицерски положаји, или се најдуваат на расположење најмалку во положај на водник (група 11), без обзир да ли имаат офицерски и подофицерски чинови и да ли имаат чин воопште.

За офицери имаат да се сметаат и оние лица на кои чинот им е признат со „Службениот лист“ или со „Билтен“, а не се најдуваат на положај. Тие треба најжбитно да се предложат за поставување или да се стават на расположење во положај кој им одговара;

б) за подофицери се сметаат сите оние лица кои се поставени или ставени на расположење на со формација предвидени подофицерска функција т. е. на положожи помали од водник, без обзир да ли имаат подофицерски чин;

в) за борци се сметаат сите оние, кои не се поставени ни на офицерски, ни на подофицерски положаји во нашата армија, односно морнарица ниту се ставени на расположење во тие положаји без обзир да ли имаат подофицерски чин или не;

г) на лицата кои се на положај на војни чиновници, во колку не се исклучени со точ. г), чл. 4 на Законот, при демобилизацијата да се исплатуе парична помоќ во духот на чл. 4 точка а) според чиновничките положаји кои ги завземале;

д) под принадлежности по чл. 4 имаат да се сметаат основната плата и додатокот на годините на службата, а без додаток на деца.

Мб. бр. 15101

31 октомври 1945 година

Београд

Министер за народна одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

818.

С О О П Ш Т Е Н И Е

НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ НА СОЈУЗНАТА ВЛАДА ЗА КНИЖЕЊЕ ВОЈНАТА ШТЕТА

Во последно време се поставуе од страна на заинтересуени банки, фирми и претпријатија често прашање на кој начин има да се книжи војната штета и да ли истата може да се отпише од получената добивка или од постоеќите резерви.

Од горните разлози а во цел да не би дошло до неправилни книжења се ставуе на знаење на сите заинтересуени да војната штета мора да се книжи на засебна активна сметка и за сега не може да се отпише било поодделно било во целост ни преку сметка на губиток и добиток ни со пребијање од било која пасивна сметка.

VII бр. 8488. — Од сојузното Министерство за финансии, 28 октомври 1945 година.

819.

ТАРИФСКО ОБАВЕДУЕЊЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ — ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ СТОКА СВЕСКА 1 ОД 1 АВГУСТ 1945 ГОДИНА

д о п о л н у е њ е

Во прилог V на страна 51 треба да се дополни со следното:

Земун—Београд

За превозуење стока во колски товари со трајект или варијанта преку друмскиот мост на Сава помеѓу станиците Земун и Београд или обратно за ванредни трошкови од кола динари 50.—.

Важи од 2 ноември 1945 година.

Тарифското обавестуење ГУЖ број 8752/45 објавено во „Службениот лист“ број 60 од 14 август 1945 година Рег. број 575 остануе и понатака во важност.

ГУЖ бр. 16454/45. — Од Главната управа на железниците.

820.

ТАРИФСКО ОБАВЕДУЕЊЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ — ТАРИФА ЗА ПРЕВОЗУЕЊЕ СТОКА СВЕСКА 1 ОД 1 АВГУСТ 1945 ГОДИНА

Д о п о л н у е њ е

Во отсек Ц) на Споредната пристојба на страна 31 во точ. 5 на Пристојбата за претоваруење стока од коли на нормален колосек во коли на тесен коло-

сек или обратно, после точ. е) да се додаде нова точка ф) која гласи:

ф) Дополнителни пристојби за претоваруење во Босански Брод:

Поради исклучителни прилики во станица Босански Брод освен пристојби и трошкови од а) до е) се плаќа времено уз горе наведената пристојба уште:

Под а)

3. За 100 кг — — — — — динари 1.50

4. За 100 кг — — — — — „ 1.—

5. а) од парче — — — — — „ 0.20

б) „ „ — — — — — „ 1.—

γ) „ „ — — — — — „ 0.60

δ) за 100 кг — — — — — „ 0.20

6) За 100 кг — — — — — „ 2.20

Под б)

За 100 кг — — — — — „ 0.60

Под ц)

За 100 кг — — — — — „ 0.60

Под д)

1. за 100 кг — — — — — „ 1.50

2. „ 100 „ — — — — — „ 1.60

3. „ 100 „ — — — — — „ 2.50

4. „ 100 „ — — — — — „ 1.50

4. „ 100 „ — — — — — „ 1.50

Важи од 28 октомври 1945 година.

ГУЖ бр. 19559/45. — Од Главната управа на железниците.

ОДЛИКОВАЊА

ПРЕТСЕДНИШТВО

на Антифашисткото векје на народното ослободуење на Југославија

на предлог на Врховниот командант на Југославенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

р е ш у е

да се за осведочени херојски дела, умешност во командовањето и нарочити заслуги во борбата за ослободуење нашите народи, одликујат

СО ОРДЕНОТ НА НАРОДНИОТ ХЕРОЈ:

генерал-лајтнант Милутиновић Иван.

СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА I РЕД:

полковници: Мартиновић Ратко и Стамболић Петар.

СО ОРДЕНОТ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ:

генерал-лајтнант Поповић Коча.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД I РЕД:

Богдановић Душан и Чолаковић Родољуб;

полковник Ђурић Мома;

Грујић Радован и Нешковић др. Благоје;

полковници: Пенезић Слободан и Зечевић Владо;

генерал-лајтнант Жујовић Сретен-Црни.

СО ОРДЕНОТ БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:

Бошковић Станислав;

потполковник Дедијер Владимир;

Ђуровић Михајло, Јосиповић Срба, Лековић Воја, Смиљанић Милан и Влајковић др. Милорад.

СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД II РЕД:

Бабовић Спасенија-Цана, Ивановић Слободан-Лале и Марковић Мома;

потполковник Мијушковић Радован;

Митровић Митра, Попивода Крсто и Радосављевић Добривоје-Боби;

Мајор Станковић Никола;

полковник Стефановић Светислав.

Бр. 258

6 јули 1945 година

Београд

Секретар,

М. Перуничкић, с. р.

Претседател,

др. И. Рибар, с. р.

ДЕКРЕТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДА

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1952 од 28 септември 1945 година, а на предлог на Одељењето за државни пољопривредни имоти и претпријатија, се поставуе Људевит Вајценхофер, стручњак за пољопривредни машини за хонорарен службеник на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, со право на принадлежности од 4200.— динари месечно.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1951 од 28 септември 1945 година, а на основание на устмена молба престаје службата на инж. Димитрије Радовановић, чиновник на Министерството за пољопривреда на сојузната влада IV положајна група 2 степен.

Со Решение на Министерот за пољопривреда на сојузната влада I бр. 1953 од 28 септември 1945 година, а на предлог на Одељењето за аграрна политика, се поставуе инж. Миодраг Туцовић, пољопривредни стручњак чиновник VIII положајна група, који е дошел из заробљеништвото, за референт на Одељењето за аграрна политика на Министерството за пољопривреда на сојузната влада, со право на принадлежности на чиновник VII положајна група.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 9131 од 27 јули 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регулисуење принадлежности на државни службеници од граѓански ред, се поставујат за чиновнички приправник по § 45/2 Ч. з. во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Сарајево, Лисац Ј. Јосип, свршен ученик на Државната средно-техничка школа во Сарајево; во Т. т. секција Приштина Мухамед Бериша, свршени ученик на средња техничката школа (американске) во Тирана и дипломиран електро-техничар; за служители 2 група во пошта, телеграф и телефон Качаник Стаменковић М. Славко; во пошта, телеграф и телефон Приједор Микан Ђ. Милутин; во пошта, телеграф и телефон Грачаница Наимкадић Заим и во пошта, телеграф и телефон Драгаш Меџит П. Есад.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 12489 од 8 септември 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регулисуење принадлежности на државни службеници од граѓански ред се поставујат во Главниот телеграф Београд: за чиновник приправник по § 45/1 Ч. з. Сертић И. Душан, свршен ученик со нижи течајни испит од Београд; За служители III група Стајић С. Драгослав, свршен ученик на основна школа досега у војно пленство; и во пошта Београд 2: за служители III група Стевић А. Милисав, земљорадник од Мрзеница.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 12421 од 8 септември 1945 година, а на основание молбата и предлогот на Дирекцијата

за пошта, телеграф и телефон во Београд се уважуе оставката на државна служба на Теодосијевић Л. Војислав, служители друга група 1 периодска повишица пошта, телеграф и телефон Београд 2.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 12422 од 8 септември 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регулисуење принадлежности на државни службеници од граѓански ред и останалите јавни службеници на сојузните Министерства и установи поставуе за п. т. т. званичници треќја група: во пошта, телеграф и телефон Дрвар Рељић И. Божа од Мартин Брод, срез Дрвар; и во пошта, телеграф и телефон Кључ Танасић Ј. Пера од Руденица срез Кључ.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 12485 од 8 септември 1945 година, а на основание чл. 1 и 4 Уредбата за поставуење и унапредуење на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 Уредбата за регулисуење принадлежности на државни службеници од граѓански ред, се поставуе за чиновнички приправник по § 45/2 Ч. з. во Министерството за пошта, телеграф и телефон — Персонално одељење Дицић Д. Лепосава, свршена ученица на вишиот течајни испит од Београд.

СОДРЖАНИЕ:

	Страна
812. Закон за валоризацијата — — — — —	897
813. Закон за уредуење судовите на социјалното осигуруење и Врховниот суд на социјалното осигуруење — — — — —	898
814. Закон за измените и дополненијата на Законот за работничките повереници од 23 јули 1945 година — — — — —	900
815. Уредба за прелазок на Државниот ревициони завод на Демократска Федеративна Југославија во состав на Привредниот совет на сојузната влада — — —	900
816. Правилник за извршуење Законот за демобилизацијата на најмлади годишта и други партии постари годишта на обвезници, хранители и сите жени од Југословенската армија и морнарица — — —	900
817. Измени и дополненија на Правилникот за извршуење на Законот за демобилизацијата постари годишта на обвезници, жени и хранители во Југословенската армија и морнарица Моб. бр. 9100 од 4 август 1945 година („Службен лист бр. 57 од 7 август 1945 година) — — —	902
818. Саопштение на Министерството за финансии на сојузната влада за књижење на ратната штета — — — — —	903
819. Тарифско обавештение на Југословенската државна железница — Тарифа за превоз на робата свеска 1 од 1 август 1945 година — — — — —	903
820. Тарифско обавештение на Југословенската државна железница — Тарифа за превоз на робата свеска 1 од 1 август 1945 година — — — — —	903